

2011018409

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

2011 .

10

10 .07-842/1
2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

**З А К О Н
ЗА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1

2

(:)

3

(1)

(2)

-
-
-

III.

(1) 5

(2) ,

6

7

(1) 4 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ,

:

-

- ,

-

(2) (1) ,

,

(1) 8

,

,

(2) ,

-

Директор на Педагошката служба

9

(1)

(2)

(3)

-
-
-

(4)

(5)

:
-
-

10

-
-
-
-
-
-
-

11

(1)

(2)

e

(1)

IV.

12

V.

13

14

"

"